



## Град Скопје

Врз основа на член 113 ставови (1) и (2) и член 122 став (4) од Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15,39/16 и 99/18), Градоначалникот на Град Скопје

### ОБЈАВУВА

#### Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

За

Друштво со ограничена одговорност РАДЕ КОНЧАР – КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ -  
Скопје

#### Адреса:

Бул. „3-та Македонска Бригада“ бр.54  
1000 Скопје

#### Категорија на инсталацијата:

Прилог 2, точка 2.Производство и преработка на метали

2.4. Инсталации за површинска обработка на метал и на пластични материјали со електролитски или со хемиски процес, доколку волуменот на процесните резервоари е со капацитет од 5 до 30 m<sup>3</sup> од Уредбата за определување на активности на инсталации за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/05).

#### Вид на активност:

Производство на нисконапонска електрична опрема за индустриски апликации, т.е. производство на контактори, релеи, гребенасти прекинувачи, нисконапонски контактни прекинувачи, регистарски таблици и др., со проектиран капацитет на вкупен волумен на кадите од 22 m<sup>3</sup>, вклучувајќи и површинска заштита на метали

Дозволата ќе биде достапна на увид на јавноста секој работен ден од 9:00 – 15:00 часот, во просториите на Град Скопје – Сектор за заштита на животната средина (барака 14), Бул. „Илинден“, бр.82, како и на официјалната веб страна [www.skopje.gov.mk](http://www.skopje.gov.mk).

Жалба против решението со кое се издава Б-интегрирана еколошка дозвола можат да поднесат засегнати правни и физички лица, како и здруженија на граѓани основани заради унапредување и заштита на животната средина до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен на адреса Ул. „Даме Груев“, бр.3, Скопје, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на решението за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола.

Сите потребни информации можат да се добијат на тел. 02/3 297 306 или на е-mail: [Liljana.Stojanova@skopje.gov.mk](mailto:Liljana.Stojanova@skopje.gov.mk)